

Придружи се на нашиот тим

СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА - ПРАКСА -

Истражи повеќе и аплицирај

ЗА ТВОЕТО НОВО РАБОТНО МЕСТО

Пивара Скопје е автентична деловна приказна која ја создаваат голем број генерации горди Пиварци. Чувството на гордост произлегува од силните брендови кои ги имаме, високата компаниска култура која сите нас нè поттикнува да го извлечеме најдоброто од себе како компанија и како професионалци. Континуирано инвестираме во развојот на луѓето, нудиме пристап до најдобрите практични знаења и искуства од двата најпочитувани системи на производство на пијалаци во светот, Coca-Cola и HEINEKEN.

Практикантот ќе придонесе кон успешно реализирање на планираните активности и истовремено ќе стекне нови лични знаења и вештини во областа на Информациските технологии преку поддршка во спроведувањето на професионални работни обврски.

ШТО Е ТОА ШТО ГО БАРАМЕ?

- Да ги навршува своите додипломски или постдипломски студии во областа на информациски системи, примена на информациски технологии и компјутерско/софтверско инженерство.
- Амбициозна личност со изразен ентузијазам во доменот на компјутерски технологии.
- Добро познавање на англискиот јазик.
- Одлични комуникациски способности.
- Високо мотивирана и стабилна личност.

ШТО Е ТОА ШТО ГО НУДИМЕ?

- ★ Флексибилно работно време;
- ★ Хибриден работен модел;
- ★ Клуб Пиварци - Програма за унапредување на благосостојбата;
- ★ Сет финансиски и нефинансиски бенефиции;
- ★ 24/7 осигурување од незгода;
- ★ Можности за обуки и развој поддржани од две интернационални корпорации;
- ★ Моност за стекнување на практични вештини во областа ИТ на локално и интернационално ниво;
- ★ Забавно работно окружување во мултинационална средина;
- ★ Моност за учење во напредно интелектуално и технолошко окружување;
- ★ Бесплатен оброк и пијалаци;
- ★ Моност за идна соработка;

КРАТОК ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ОДГОВОРНОСТИ:

- Поддршка при обезбедување одлични ИТ услуги на сите функции и оддели.
- Поддршка при решавање на барања и проблеми на крајните корисници.
- Подготовка на извештаи во врска со бројот на добиени и решени повици, односно барања на корисниците.
- Учество во процесот за поддршка на корисниците со компјутерска и софтверска опрема.
- Го поддржува процесот на следење и одржување на Coca Cola HBC и Heineken системите.

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ:

Кандидатите кои ги исполнуваат наведените квалификации треба да аплицираат на следниов начин:

Да испратат свое CV и писмо за интерес (англиски и македонски јазик) на следната e-mail адреса recruitmentteam.pivaraskopje@cshellenic.com со назнака називот на позицијата „Специјалист за корисничка поддршка - Пракса“ најдоцна до 30.06.2022.

Практикантскиот ангажман се заснова на определен временски период од 6 месеци, со моност за вработување. Неделното работно време за практичната работа е од понеделник до петок, 40

Избор на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 15 до 30 дена во зависност од бројот на пријавени кандидати. Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор.



ACCOUNTABILITY



AGILITY



FUN



GROWTH



TRUST



WINNING AS ONE